



ПРЕДМЕТ:
Официјални правила
на Наградната игра "Запознај ја Европа од Рамстор мол"

Член 1

ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Официјално име на Наградната игра е "Запознај ја Европа од Рамстор мол".

Член 2

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА
Наградната игра ќе се одржи во период од 20.04.2018 - 07.06.2018

Член 3

ЦЕЛ НА НАГРАДНАТА ИГРА / ОРГАНИЗАТОР

Целта на оваа наградна игра е рекламирање на производите и услугите на локалите во ТЦ Рамстор Мол. Организатор на Наградната игра "Запознај ја Европа од Рамстор мол" (во понатамошниот текст Наградна игра) е Рамстор Македонија ДОО, Ул. Св. Кирил и Методиј бр.13, Скопје (во понатамошниот текст Организатор).

Член 4

ОПИС НА НАГРАДНАТА ИГРА

Член 4.1

Територија на наградната игра

Наградната игра ќе се спроведува во ТЦ Рамстор Мол, на следнава адреса: ТЦ Рамстор Мол, ул. Св. Кирил и Методиј бр. 13, Центар Скопје. Телефонски број: 02/ 3178 030



Член 4.2

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

1. Наградната игра "Запознај ја Европа од Рамстор мол" започнува на 20.04.2018 во 08:00 часот и завршува на 07.06.2018 година во 22:00 часот.
2. Право на учество во наградната игра имаат сите полнолетни купувачи во локалите на ТЦ Рамстор Мол чии фискални сметки имаат вредност од 1000 денари и повеќе независно дали вкупната вредност е направена во маркетот или некои од локалите на ТЦ Рамстор Мол или нивна комбинација. Фискалните сметки кои се издаваат на име на: потрошена електрична енергија, вода и телефон, не се вклучени во наградната игра.
3. Времетраењето на наградната игра е од 20.04.2018 година до 07.06.2018 година. Во наградната игра ќе учествуваат фискалните сметки издадени во периодот 20.04.2018 до 07.06.2018 – од 08:00 до 22:00 часот.
4. Доколку постојат фискални сметки направени точно до 22:00 часот, истите ќе се земат во предвид и ќе имаат право на учество доколку се пријават истиот ден 30 минути по 22:00 на инфо пултовите лоцирани ТЦ Рамстор Мол каде што ќе бидат давани купоните за учество во наградната игра.
5. Извлекување на наградите ќе се одржи на 08.06.2018 година во 12:00 часот во ТЦ Рамстор Мол, а ќе биде контролирано од комисија составена од еден претставник од Рамстор, еден претставник од Turkish airlines и нотар.
6. Еднаш искористена фискална сметка, не може повторно да учествува во наградната игра.
7. Фондот на награди за наведениот период е ограничен и се состои во доделување на: 4 пакети на авионски карти за двајца (по 2 авионски карти за двајца) еден пакет за Истанбул, еден пакет за Париз, еден пакет за Рим и еден пакет за Барселона, 4 викенди за двајца во Берово во Аурора Спа & Ресорт, 40 ваучери по 1000 денари за Рамстор маркетот во склоп на трговскиот центар.



8. Секој кандидат за главната награда задолжително ќе треба да поседува важечки патен документ чија важност не треба да е помала од 01.01.2019 година или доколку по било кој основ нема важечки пасош, организаторот има право наградата да ја додели на следниот добитник кој е на посебната листа на дополнителни потенцијални добитници.
9. Секој учесник во наградната игра, со самото учество се согласува дека доколку биде извлечен како добитник на една од наградите неговото име и презиме може да биде објавено на официјалните Веб страни на Рамсторе Македонија.
10. Наградите можат да се подигнат веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на извлекувањето, во административните простории на Рамсторе Македонија на ул. Св.Кирил и Методиј бр.13, Скопје, освен главната награда која ќе треба да се подигне најдоцна до 04.07.2016 година од истото место.
11. Добиената награда, неможе да се замени со друг/а и не постои никаков друг вид на надоместок.
12. Учесниците однапред се согласни со правилата на наградната игра.
13. Сите вработени во Рамстор Македонија ДОО и вработените во локалите на ТЦ Рамстор Мол, како и членовите на нивните потесни семејства не можат да учествуваат во наградната игра.
14. Во случај на неправилност и не придржување до пропишаните правила, организаторот Рамстор Македонија го задржува правото да го дисквалификува учесникот.
15. Начин на учество во наградната игра:

Чекор 1

Да приложи фискална сметка или збир на фискални сметки со износ еднаков или повисок од 1000 денари направени во Рамстор маркетот или во било кој локал во ТЦ Рамстор Мол на инфо пултот лоциран во ТЦ Рамстор Мол при што добива награден купон. Купонот треба да биде пополнет од страна на потрошувачот со следниве лични податоци: Име и презиме, адреса и контакт телефон и уфрлен во посебно обележана и ставена на видно место кутија во Трговскиот центар.

Појаснување:

- За сметка од 1000 до 1999 денари, купувачот добива еден награден купон



- За сметка од 2000 до 2999 денари, купувачот добива два наградни купони
- За сметка од 3000 до 3999 денари, купувачот добива три наградни купони итн, т.е. за секои дополнителни 1000 денари се добива дополнителен награден купон

Чекор 2

По извршена верификација на фискалната сметка/и, одговорното лице го доделува потребниот број на наградни купони.

Чекор 3

Потрошувачот ќе треба да ги пополни сите податоци во наградните купони, истите да ги уфрли во кутиите најдоцна до 07.06.2018 до 22:00 часот и да ги чува фискалните сметки наведени во наградниот купон се до завршување на извлекувањето, по што кутиите ќе бидат затворени. По затворањето на кутиите поставени во ТЦ Рамстор, по што сите купони ќе бидат префрлени во еден голем сад од каде ќе се изврши извлекувањето.

Чекор 4

На ден 08.06.2018 во 12:00 часот во Рамстор Мол, лоциран на ул. Св. Кирил и Методиј бр.13, Скопје, ќе се изврши јавно извлекување на наградите во присуство на три члена комисија составена од нотар, претставник од Turkish airlines и еден претставник од Рамсторе Македонија. Извлекувањето ќе се врши рачно од страна на една или две хостеси.

Член 4.3

Начин на доделување на наградите

- Извлекувањето ќе биде јавно.
- Извлекувањето на наградите: 8 авио билети од Туркиш аирлајнс, 4 викенд патувања во Берово, Аурора Спа & Ресорт и 40 ваучери од 1000 денари од маркетот Рамстор во 12:00 часот.
- Дополнително ќе бидат извлечени уште 5 потенцијални добитници кои ќе бидат заведени во посебна листа за дополнителни потенцијални добитници.



Ramstoremall

Центар во Центар

- Доколку некој од добитниците биде присутен на јавното извлекување, подигнувањето на наградата може да ги изврши веднаш по проверка на веродостојноста на податоците
- Секој од добитниците телефонски ќе биде известен од страна на Организаторот за добиената награда и истата ќе може да ја подигне во рок од 30 дена од денот на извлекувањето, во административните простории на Рамсторе Македонија на ул. Св.Кирил и Методиј бр.13, Скопје.
- После истекот на предвидениот рок, Организаторот нема никаква одговорност околу наградите.
- Добитникот на наградата при подигање на наградите треба да приложи валиден документ за идентификација и да ги покаже фискалните сметки наведени во наградниот купон. Доколку при идентификација на добитникот се утврди дека не ги исполнува условите за учество во наградната игра согласно наведените правила, наградата ќе биде доделена на следниот добитник кој е на посебната листа на дополнителни потенцијални добитници.
- Доколку добитникот и сите дополнителни потенцијални добитници го изгубат правото на наградата, истата се смета дека не е подигната и останува во сопственост и располагање на Организаторот.
- Доделувањето ќе се врши со лично предавање на главната награда и останатите споредни награди во административните просториите на Рамсторе Македонија. Објавување на слика или лик на добитниците содржани во фотографии, аудио и видео записи или учество на јавни настапи за цели на рекламирање на Организаторот во врска со наградната игра, ќе биде предмет на дополнителна согласност на добитниците, за што добитниците немаат право на дополнителен надомест.
- Добитникот може да ја пренесе наградата доколку не е во можност истата да ја искористи само на членовите на потесното семејство со заверена изјава врз основа на која наведува на кое лице го пренесува правото на користење на наградата. Како членови на потесното семејство се сметаат: родители, брат или сестра, деца и брачен другар.



- Списокот на добитници ќе биде објавен на официјалната веб страна на Рамстор мол Македонија www.ramstoremall.com.mk, веднаш по завршување на извлекувањето.

Член 4.4

Одговорност

- Целокупниот награден фонд ќе биде обезбеден од организаторот.
- Организаторот ќе биде одговорен до моментот на подигнување на наградите од страна на добитниците.
- Со плаќање на персоналниот данок и преземањето на наградите, престануваат понатамошните обврски на Организаторот на наградната игра спрема добитниците.
- Организаторот нема никаква одговорност која може да произлезе од користење на наградите, како и плаќање по основ на штети или тужби кои на некаков начин се поврзани со користење на наградите

Член 5

ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Право на учество во наградната игра има секое полнолетно физичко лице (со наполнети 18 години), освен лицата кои се вработени кај Организаторот Рамстор Македонија ДОО и членовите на нивните потесни семејства (родители и деца, брат, сестра, сопруг или сопруга), како и вработени во локалите кои се издадени под наем од страна организаторот.



Член 6 ИЗВЕСТУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ЗА ОФИЦИЈАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официјалните правила на наградната игра по добивањето согласност од Министерството за финансии пред започнување на наградната игра, ќе бидат објавени на web страната на Организаторот www.ramstoremall.com.mk, како и на информативниот пултот во ТЦ Рамстор Мол.

Учесниците во Наградната игра, за Официјалните правила на играта ќе можат да се информираат преку информативно–рекламните материјали кои ќе бидат поставени на видни места во ТЦ Рамстор , печатени и електронски медиуми (телевизии, радиа, портали, банери, постери, флаери и сл)

Член 7

НАГРАДЕН ФОНД

Член 7.1

Награди од наградната игра

Наградниот фонд се состои од :

НАЗИВ	ВРЕДНОСТ	КОЛИЧИНА	ВКУПНА ВРЕДНОСТ СО ДДВ
Авио карти	33.825,00 денари	8	ден. 135,300.00
Викенд патување	8.060,00 денари	4	ден. 32,240.00
Ваучери	10.000,00 денари	40	ден. 40,000.00
ВКУПНО	51.885,00 денари	52	ден. 207,540.00

- Авио картите ќе ги додели авиокомпанијата Turkish airlines во вид на подарок.



Член 8

ДАНОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ

Даночните обврски за добитниците на награда ги плаќа Организаторот на Наградната игра во име и за сметка на добитникот.

Член 9

СПОРОВИ КОИ БИ МОЖЕЛЕ ДА НАСТАНАТ ВО ТЕКОТ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Во текот на Наградната игра може да дојде до спор помеѓу Организаторот и учесниците во Наградната игра. Спор може да настане во случај ако некоја од наведените страни не се придржува кон Официјалните правила на Наградната игра кои се погоре образложени. Во случај на било каков спор меѓу Организаторот и Учесниците во наградната игра, таквиот спор ќе биде решен на мирољубива основа.

Член 10

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИГОВОР

Секој учесник има право на приговор во рок од 8 дена од денот на завршувањето на наградната игра
Организаторот на Наградната игра ќе одговори на приговорот во рок од 5 дена од денот на приемот на истиот.

Ramstore Macedonia DOO

Управител
Ајхан Узун
